

Службен весник

на Република Македонија

Број 130

23 септември 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3088. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2014 година.....	3	3094. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за делење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ и „Злетовица“ ЦО Скопје	6
3089. Уредба за содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост	4	3095. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кривогаштани	7
3090. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	5	3096. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Голем Брег“ општина Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини	7
3091. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип	5	3097. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	7
3092. Одлука за започнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза..	5	3098. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	8
3093. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за дополнување на статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Другово	6	3099. Одлука за формирање комитет за воспоставување на централизиран систем за урбанистички планови	9

	Стр.		Стр.
3100. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Карбинци	9	3116. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	15
3101. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	10	3117. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	15
3102. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	10	3118. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	15
3103. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	11	3119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	16
3104. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	11	3120. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана	17
3105. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	11	3121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда	18
3106. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12	3122. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	19
3107. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12	3123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство.....	20
3108. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12	3124. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор	21
3109. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	12	3125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија	22
3110. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13	3126. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски	23
3111. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13	3127. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	24
3112. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	13	3128. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје.....	25
3113. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14	3129. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Театар Комедија - Скопје.....	25
3114. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14	3130. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Јавното претпријатије за државни патишта	25
3115. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	14	3131. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на јавното претпријатие за државни патишта	26
		3132. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	27

	Стр.		Стр.
3133. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет.....	27	3141. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство ...	39
3134. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година	28	3142. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга.....	40
3135. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година	29	3143. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	41
3136. Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и Локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година	30	3144. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	41
3137. Методологија за проценка на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади.....	30	3145. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	41
3138. Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба	31	3146. Правилник за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Официјален пречистен текст)	41
3139. Општ план за управување со кризи од област на безбедност на храната и храната за животни за период 2013-2018 година.....	31	3147. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата	42
3140. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот за водењето на регистрите...	34	3148. Одлука од Академијата за судии и јавни обвинители	43
		3149. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	43
		Огласен дел.....	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3088.

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2014 година.

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Македонија, на општините во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и градот Скопје во износ од 12%.

Член 3

Променливиот дел на средства за општините во Република Македонија се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Македонија се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EFn}{BZn} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EFn}{Pn} \cdot Pi + \frac{0,08 \cdot EFn}{BNMn} \cdot BNMi, \text{ каде}$$

Di - претставува дотација која се распределува на општината;

EFn - претставува вкупен променлив (варијабилан) износ на средства кои се распределуваат по општини;

BZn - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

Pn - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMn - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 4

Променливиот дел на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот Скопје од член 2 став 2 од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во градот Скопје се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EF_{so}}{BZ_{sk}} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EF_{so}}{P_{sk}} \cdot Pi + \frac{0,08 \cdot EF_{so}}{BNM_{sk}} \cdot BNMi, \text{ каде}$$

Di - претставува дотација која се распределува на општината во градот Скопје;

EF_{so} - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат за општините во градот Скопје;

BZ_{sk} - претставува број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители на општината во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика.

P_{sk} - претставува површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNM_{sk} - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-6152/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3089.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа уредба се уредува содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 2

Програмата од член 1 на оваа уредба содржи:

1) вкупна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост предмет на продажба изразена во метри квадратни;

2) максималната и кумулативна површина пресметана согласно Методологијата за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба;

3) површини на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба во наредната година парцелизирано во блокови со површина до 10 хектари;

4) површини на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба во наредната година парцелизирано во блокови со површина над 10 хектари;

5) катастарски податоци содржани во имотниот лист и тоа:

- број на катастарска парцела;
- место викано;
- катастарска култура;
- катастарска класа;
- површина изразена во метри квадратни,
- број на имотен лист и
- катастарска општина.

6) намена на земјиштето;

7) податоци за тоа дали има склучено договор за закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост;

8) податоци за времетраење на закупот доколку го има;

9) службености или други товари на земјиштето;

10) состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не) и

11) условите од член 21 од Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6453/3 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, с.р.
--	--

3090.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на општина Струмица се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое преставува градежна парцела број 38-35 определена согласно ДУП за Град Струмица, Блок број 38 УЕ 5, за г.п. 38-35, донесена со одлука бр. 07-6602/1 од 06.11.2009 година, во вкупна површина од 18849 м2, лоцирана на:

КП. бр.10/3 КО Струмица во површина од 7310 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 15883;

КП. бр. 18 КО Струмица во површина од 10644 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 15135 и

КП. бр. 6276/1 КО Струмица во површина од 895 м2 евидентирана во Имотен лист бр. 13135, предвидено за изградба на објект од јавен интерес со намена Б6 јавни собири- фудбалски стадион.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4516/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
---	--

3091.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Општина Штип се дава право на трајно користење на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП.бр.8580 КО Штип – 6 со површина од 148 м2, евидентирано во Имотен лист 22 435 за КО Штип-6, од 6.09.2013 година, кое согласно Извод од детален урбанистички план за населба „Бело Брдо“ (Пролет) е наменето за изградба на летно кино.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4971/1 10 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

3092.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА ДВЕ КАТНИ ГАРАЖИ ВО КОМПЛЕКС КЛИНИКИ МАЈКА ТЕРЕЗА

Член 1

Со започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје се обезбедуваат услови за непречено движење на возилата во кругот на Комплексот клиника како и зголемување на капацитетите за паркирање на возилата. Со доделувањето на изградбата на двете катни гаражи на приватен партнер ќе се овозможи надминување на проблемот со движењето на возилата и нивно непречно паркирање во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје, со оглед дека постојните капацитети не ги задоволуваат потребите за паркинг места. За таа цел се пристапува кон доделување на изградбата на двете катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје по пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер кој ќе има искуство и капацитет за изградба на катните гаражи, нивно користење, управување и одржување, со што ќе се овозможи да се надмине проблемот со непречно движење и паркирање на возилата и кои паркинг места се неопходни за пациентите, посетителите и вработените.

Член 2

Целта која што треба да се постигне со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје е надминување на проблемот со недостиг на паркинг места во Комплексот Клиники Мајка Тереза Скопје.

Член 3

Предмет на јавното приватно партнерство е избор на приватен партнер со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, користење, управување и одржување на две катни гаражи на земјиште сопственост на Република Македонија во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје.

Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје ќе се спроведе со примена на отворена постапка.

Член 5

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје ќе биде спроведена во рок од една година од започнување на постапката.

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје која ќе биде формирана во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука од страна на Владата на Република Македонија по предлог на министерот за здравство.

Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ја подготви тендерската документација, која се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија, вклучувајќи го и нацрт договорот и јавниот повик. По одобрувањето на тендерската документација за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на Владата на Република Македонија, Комисијата од став 2 на овој член, во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 и 15/13).

Член 6

Надоместокот за јавно приватно партнерство што приватниот партнер ќе го исплаќа на јавниот партнер се утврдува на 0.1% од вкупниот остварен годишен приход остварен од управувањето со предметот на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 7

Висината на надоместок за издавање на тендерската документација ќе изнесува 200 денари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6099/1
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3093.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 49/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука; дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“, Другово, бр. 02-1450/1-2/2, донесена од Управниот одбор на ова јавнопретпријатие, на седницата одржана на 29.8.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6191/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3094.

Врз основа на член 11 точка 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 49/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ И „ЗЛЕТОВИЦА“ ЦО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за делење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ и „Злетовица“ ЦО Скопје, бр. 02-1472/1-2/1, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Другово, на седницата одржана 29.8.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6191/2
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3095.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КРИВОГАШТАНИ**

Член 1

Со оваа одлука на општина Кривогаштани се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП број 7551, КО Кривогаштани, евидентирано во Имотен лист број 2078 и дел од КП број 7479, КО Кривогаштани, евидентирано во Имотен лист број 100163, со вкупна површина од 5582 м², согласно Извод од Урбанистички план за село Кривогаштани „Урбан блок 1“, број 105, од 15.08.2013 година на општина Кривогаштани, за градежна парцела број 21 кое е наменето за изградба на објект за основно училиште.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6196/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3096.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ БРЕГ“ ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Голем Брег“ општина Чучер Сандево објавена со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/13).

2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6217/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3097.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минерални суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:

- локалитет „Огледалец“ општина Македонски Брод за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Горна Краста“ општина Сопиште за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Татарли Чука 2“ општина Валандово за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Горно Поле“ с. Горна Бањица општина Гостивар за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Чифлишка Краста“ општина Дебарца за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Варена Глава“ општина Штип за минерална суровина – варовник;
- локалитет „с. Првце“ општина Теарце за минерална суровина – минерална вода;
- локалитет „Бабин Дол“ општина Делчево за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Нежилово, Капиново и Орешје“ општина Чашка за минерална суровина – кварц;
- локалитет „Русова Лака“ с. Мелница, општина Чашка за минерална суровина – кварц;

- локалитет „с. Белаковце“ општина Куманово за минерална суровина – опалска бреча;

- локалитет „с. Радово“ општина Демир Хисар за минерална суровина – мермер;

- локалитет „Марков Стап“ општина Росоман за минерална суровина – мермер;

- локалитет „Дебриште“ општина Росоман за минерална суровина – мермер;

- локалитет „Раклиш“ општина Радовиш за минерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет „Бањиче - Пена“ општина Тетово за минерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет „Бело Брдо“ општина Пробиштип за минерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет „Мала Боска - Топлак“ општина Дојран за минерална суровина – термоминерална вода;

- локалитет „Декова Дабица“ с. Бешиште општина Прилеп за минерална суровина – оникс и травертин;

- локалитет „с. Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница за минерална суровина – варовник;

- локалитет „Муратица – с. Никуштак“ општина Липково и општина Арачиново за метални минерални суровини;

- локалитет „с. Малчиште“ општина Студеничани за метални минерални суровини;

- локалитет „Краста“ с. Мирдита општина Гостивар за минерална суровина – варовник;

- локалитет „Барбарас“ општина Долнени за минерална суровина – варовник;

- локалитет „с. Дреново и с. Лесново“ општина Пробиштип за минерална суровина – вулкански туф;

- локалитет „Самовиљак“ с. Кален општина Прилеп за минерална суровина – амфиболит;

- локалитет „с. Тополчани“ општина Прилеп за минерална суровина – кварц;

- локалитет „Оцалија“ општина Карбинци за минерална суровина – шкрилец;

- локалитет „Под Ано“ општина Валаново за минерална суровина – геотермална вода;

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6218/2
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3098.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални суровини се доделуваат во функција на експлоатација на минералните суровини:

– минерална вода на локалитетот „с. Креница“ општина Битола и

– термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за експлоатација на:

- минерална суровина - минерална вода на локалитетот „с. Креница“ општина Битола и

- минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане на услови за рамномерно искористување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е експлоатација на минералните суровини:

- минерална вода на локалитетот „с. Креница“ општина Битола и

- термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ општина Старо Нагоричане.

Концесиите за експлоатација на минералните сировини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација на минералните сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесиите за експлоатација на минералните сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6219/2
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3099.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН СИСТЕМ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Член 1

Се формира Комитет за воспоставување на Централизиран систем за урбанистички планови.

Член 2

Со комитетот раководи министерот за транспорт и врски.

Комитетот е составен од претставници од Министерството за финансии, Министерството за правда, Министерството за транспорт и врски, Министерството за култура, Агенцијата за катастар на недвижности,

Агенцијата за просторно планирање, градот Скопје, Здруженицата на единици на локална самоуправа, Комора на овластени архитекти и инженери и Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

Комитетот може да има и надворешни претставници.

Член 3

Комитетот има должност да го следи Акцискиот план за воспоставување на Централизиран систем на урбанистички планови.

Член 4

Комитетот е должен најмалку еднаш квартално да ја известува Владата на Република Македонија за напредокот на Проектот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6237/1
21 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3100.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗЕНСКО БРДО“ ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот „Лозенско Брдо“, општина Карбинци на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9825/1-12 од 9.1.2013 година.

2. Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип достави понуда со број 24-1178/18 од 30.5.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот “Лозенско Брдо“, општина Карбинци, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7600335	4631750
2	7600750	4631750
3	7600900	4631600
4	7600900	4631050
5	7600475	4631040
6	7600335	4631290

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.370275 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 100.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати понудениот износ во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6308/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3101.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и

услуги ВИБАС ДООЕЛ – Слободан Маринковски, ул.Браќа Ставреви бр.18 Кочани, за земјоделско земјиште дел од КПбр.67/1, мв.”Ждраница”, култура нива, класа 1, со површина од 25810м², евидентирана на Имотен лист бр.56 за КО Мојанци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6489/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3102.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ПРО-МЕЛ Јордан Јанев ул.Мите Павлов бр.15, с.Грдовци од Кочани на земјоделско земјиште дел од КПбр.459/2, мв.Зрновско, култура нива, класа 2, површина 3ха00ари00м², евидентирано на Имотен лист бр.1375 за КО Грдовци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6492/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3103.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО КЛАС, Славе Ордан Каралиоски с. Мало Коњари на земјоделско земјиште КО Мало Коњари дел од КП 2744/2, мв.Висој, култура нива, класа 4, евидентирано на Имотен лист бр.630 со површина од 52500м² и КО Плетвар КП 1346, мв.Стара чешма, култура нива, класа 4, евидентирано на Имотен лист бр.175, со површина од 1339м².

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6497/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3104.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за земјоделско производство, промет и услуги МАЛЕШКОМ ДООЕЛ увоз-извоз од Берово, на земјоделско земјиште дел од КПбр.4433/1 КО Берово, мв.Кутинаец, катастарска култура нива, со катастарска класа 7 евидентирано на Имотен лист бр.2312 со површина од 14052 м², дел од КП бр.4433/2 КО Берово, мв.Кутинаец, катастарска

култура нива, со катастарска класа 7 евидентирано на Имотен лист бр.2312 со површина од 7568м² дел од КП 4433/3 КО Берово, мв.Кутинаец, катастарска култура нива, со катастарска класа 7 евидентирано на Имотен лист бр.2312 со површина од 7990м² и дел КП 4431 КО Берово мв Кутинаец, култура нива, класа 7, евидентирано на Имотен лист бр.2312 со површина од 30000 м².

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6498/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3105.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДО
ГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО КАНАТЛАРЦИ Мирсад Тмушиќ од с.Канатларци Тополчани, на земјоделско земјиште дел од КП бр.500 м.в. Корија, култура нива, класа 4, со површина од 60000 м², евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6499/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3106.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ПОЛ Трајчо Ване Јованов с.Горни Подлог Кочани, на земјоделско земјиште КП бр.5645/1, 5646, 5652, 5655, м.в. Слатина, култура оризова нива, класа 4,2, со површина од 42621 м2, евидентирано на Имотен лист бр.14162, за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6500/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3107.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец МУЛАИМ, Сабедин Алиоски, с. Канатларци, Прилеп, на земјоделско земјиште дел од КПбр.2719 мв.Сасклар, култура нива, класа 3, површина 20000м2, евидентирано на Имотен лист бр.99 за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6501/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3108.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ВИЧО- Насе Трајанов ул.Страшо Ербапче бр.45 од Кочани, на земјоделско земјиште КПбр.561/1, мв.Ормански ливади, култура оризова нива, класа 1, со површина од 5ха50ар34м2, евидентирано на Имотен лист бр.632 за КО Мојанци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6502/1 18 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3109.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ВЕНЦО-ГИШ – Глигорчо Димитриев ул. „Тоде Димишков“ с.Горни Подлог Кочани на земјоделско земјиште дел-КПбр.7234/1, мв.”Лака”, култура оризова нива, класа 1, со површина од 30333м2, евидентирано на Имотен лист бр.14134 за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6507/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3110.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ЗОРИЦА–Зорица Цекова, ул.4-та Македонска Бригада бр.34 Кочани, на земјоделско земјиште КПбр.2483, мв.”Старо Корито”, култура нива, класа 1, со површина од 13206м2, евидентирана на ИЛбр.180 за КО Грдовци и КПбр.2491, мв.”Старо Корито”, култура нива, класа 1, со површина од 39634м2, евидентирана на ИЛбр.180 за КО Грдовци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6509/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3111.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-КА Благој Серафимов од с.Мордовис-Кочани, за земјоделско земјиште дел од КПбр.1013, мв.”Ташлик”, култура нива, класа 2, со површина од 20000м2, евидентирана на Имотен лист бр.242 за КО Мордовис.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6515/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3112.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ОКТАЈ – Назмије Алиовска с.Канатларци, Тополчани, на земјоделско земјиште дел од КПбр.2718 мв.Созлаклар, култура нива, класа 3, со површина од 60000м2, евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6516/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3113.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец МИЛК-06 Илчо Даскалоски, с.Мало Коњари Прилеп, за земјоделско земјиште КП бр.2546/1, м.в. Средно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 26825 м2, евидентирана на Имотен лист бр.19, за КО Мало Коњари.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6519/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3114.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АЈХАН-М – Дињавир Ибраим Јашаров од с.Тополница-Радовиш, за земјоделско земјиште КПбр.1494/1, м.в. Мезарлак јани, култура овоштарник, со површина од 60000 м2, евидентирана на Имотен лист бр.102 за КО Тополница.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6520/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3115.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец НИКО-АГ-РАР – Игорчо Ангелов, с.Грдовци-Кочани за земјоделско земјиште дел од КПбр.3342, м.в.„Утрина“, култура нива, класа 1, со површина од 60000м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6521/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3116.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Б.Г. ФАРМ Бранко Анастасов од с.Чифлик Кочани, на земјоделско земјиште КПбр.6215, мв.Слатина, култура оризова нива, класа 1, површина 1ха53ар69м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.7129, мв.Средорек, култура оризова нива, класа 1, површина 08ар78м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.7130, мв.Средорек, култура оризова нива, класа 1, површина 10ар18м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.7132, мв.Средорек, култура оризова нива, класа 1, површина 1ха80ар04м2, евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КПбр.1146, мв.Лака, култура оризова нива, класа 1, површина 1ха72ар27м2, евидентирано на Имотен лист бр.55 за КО Прибачево.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6524/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3117.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ЕКО-

ЛОГИЈА Јоцо Димитрије Јованов, ул.14 Бригада бр.105 Кочани, на земјоделско земјиште дел од КП бр.1013, м.в.Ташлук, култура нива, класа 2, со површина од 50000 м2, евидентирано на Имотен лист бр.242 за КО Мордовис.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6525/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3118.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги ЦЕМАЛ И БЕЏЕТИ ДОО с.Доленци од Битола на земјоделско земјиште на КП бр.258, м.в. Мирча, со површина од 73 ари и 61 м2, евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО Кажани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6526/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3119.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ареленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобе	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/1
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3120.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Ареламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Ареламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Ареламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Ареламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Ареламина
Бил Гејте (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Ареламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Ареламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Ареламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Ареламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лектер	2	1	3	Ареламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Ареламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Ареламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Ареламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Ареламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Ареламина
Серџи Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Ареламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за одбрана.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/2
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3121.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пеџи Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за правда.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за правда, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/3
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3122.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	10	5	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	10	5	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	10	5	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	10	5	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анџеј Новак	10	5	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	10	5	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	10	5	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	10	5	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	10	5	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	10	5	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	10	5	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	10	5	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	10	5	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејд Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	10	5	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за европски прашања.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/4
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3123.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	10	5	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	10	5	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	10	5	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	10	5	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	10	5	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	10	5	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	10	5	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кап, Ричард Грин	10	5	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	10	5	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	10	5	3	Арсламина
Опра – биографија	Кити Кели	10	5	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	10	5	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	10	5	3	Арсламина
Сериј Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	10	5	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за законодавство.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/5
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3124.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка куќа
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	/	10	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	/	10	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	/	10	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кеглин Ален	/	10	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анджеј Новак	/	10	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	/	10	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стив Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс	/	10	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	/	10	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	/	10	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	/	10	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	/	10	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	/	10	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	/	10	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	/	10	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	/	10	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	/	10	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/6
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3125.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Дјуан Ајреленд	10	5	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	10	5	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дју, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	10	5	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	10	5	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	10	5	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	10	5	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	10	5	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	10	5	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	10	5	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	10	5	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	10	5	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	10	5	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	10	5	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	10	5	3	Арсламина
Серии Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	10	5	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на Собранието на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Собранието на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/7
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3126.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	2	1	3	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	1	3	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилтбанк, Ен Валери Олсон	2	1	3	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	1	3	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	1	3	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	1	3	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	1	3	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	1	3	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	1	3	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	1	3	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	1	3	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	1	3	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	1	3	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулиц	2	1	3	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	1	3	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/8
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3127.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Наслов на книгата	Автор	Број на примероци на македонски јазик	Број на примероци на албански јазик	Број на примероци на англиски јазик	Издавачка кука
Претприемништво (успешно почнување со нови потфати)	Брус Р. Барингер, Р. Џуан Ајреленд	2	/	1	Арсламина
Претприемништво (ваша иднина) работна тетратка за студенти	Стив Мариоти, Тони Тоул	2	/	1	Арсламина
Ефективно претприемништво	Стјуарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Џу, Роберт Вилбанк, Ен Валери Олсон	2	/	1	Арсламина
Претприемништво за научници и инженери	Кетлин Ален	2	/	1	Арсламина
Социјално претприемништво теорија и пракса	Ришард Прашкер, Анђеј Новак	2	/	1	Арсламина
Бил Гејтс (претприемач и филантроп)	Џин М. Лесински	2	/	1	Арсламина
Тајните на иновациите на Стиф Џобс	Кармин Гало Р.Д.Хисрич, М.П.Питерс,	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво	Д.А. Шеферд	2	/	1	Арсламина
Претприемачки мал бизнис	Џером Кац, Ричард Грин	2	/	1	Арсламина
Технолошко претприемаштво	Т.Н. Дининг, Р.Д.Хисрич, М.А.Лехтер	2	/	1	Арсламина
Иновација и претприемаштво	Џон Бесан и Џо Тид	2	/	1	Арсламина
Претприемаштво и управување со мали бизниси	Стив Мариоти, Каролин Глакин	2	/	1	Арсламина
Опра - биографија	Кити Кели	2	/	1	Арсламина
Започнете сопствен бизнис	Марла Маркман	2	/	1	Арсламина
Напред - Како Старбакс се бореше за неговиот живот без да ја изгуби својата душа	Хауард Шулц	2	/	1	Арсламина
Серџи Брајан и Лери Пејџ Основачите на Гугл	Стефани С.Макферсон	2	/	1	Арсламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6561/9
10 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3128.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко
Марка: Ауди А4
Број на шасија: WAUZZZ8DZTA254226
Регистарски број: SK 306 - UK
Вредност: 600.000 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Градот Скопје, а за потребите на Јавната установа Музеј на Град Скопје во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6563/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3129.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕАТАР КОМЕДИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко

Марка: Алфа Ромео 156

Број на шасија: ZAR93200000118840

Регистарски број: ТЕ-904 ДП

Вредност: 150.000 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Театар Комедија во Скопје без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Театар Комедија – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6564/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3130.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП.бр.544/5 во површина од 51м2, евидентирана во имотен лист бр.759 за КО Голема Речица, согласно Решение за експропријација бр.26-829 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово;

2. КП.бр.507/6 во површина од 2.429м2, за КО Голема Речица, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-836 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово;

3. КП.бр.5622/5 и КП.бр.5622/6 во површина од 220м² и 148м², за КО Тетово, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-838 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово;

4. КП.бр.5625/3 во површина од 3.342м², за КО Тетово, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-832 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово;

5. КП.бр.542/3 во површина од 415м², евидентирани во имотен лист бр.759 за КО Голема Речица, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-828 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово;

6. КП.бр.544/4 во површина од 208м², евидентирани во имотен лист бр.737 за КО Голема Речица, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-831 од 14.12.2012 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Тетово.

за изградба на Автопатот „Скопје- Тетово“, делница Групчин- Тетово, клучка Брвеница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6586/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3131.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр.131/2012 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП бр.134/8 КО Миладиновци во површина од 8 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-597/3-12 од 11.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

2. КП бр.134/6 КО Миладиновци во површина од 108 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-590/3-12 од 11.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

3. КП бр.165/3 КО Миладиновци во површина од 36 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-592/3-12 од 15.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

4. КП бр.3447 КО Катлановска Сушица во површина од 280 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-639/3-12 од 25.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

5. КП бр.3446/2 КО Катлановска Сушица во површина од 384 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-638/3-12 од 25.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

6. КП бр.134/5 КО Миладиновци во површина од 73 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-589/3-12 од 28.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

7. КП бр.3333/3 КО Катлановска Сушица во површина од 3.536 м², согласно Решение за експропријација У.бр.24-693/3-12 од 19.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

8. КП бр.339/13 КО Кадрифаково во површина од 454 м², евидентирана во Имотен лист бр.176, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-517 од 10.05.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Свети Николе;

9. КП бр.42159/4 КО Свети Николе, во површина од 1.476 м², евидентирана во Имотен лист бр.2967, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-595 од 29.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Свети Николе;

10. КП бр.372/3 КО Криви Дол во површина од 98 м², евидентирана во Имотен лист бр.270, согласно Решение за експропријација У.бр.24-59 од 11.07.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

11. КП бр.395/3 КО Криви Дол во површина од 2.191 м², евидентирана во Имотен лист бр.270 и 269, согласно Решение за експропријација У.бр.24-52 од 11.07.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

12. КП бр.201/15 КО Криви Дол во површина од 4.863 м², евидентирана во Имотен лист бр.116, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5896 од 5.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

13. КП бр.197/2 КО Криви Дол во површина од 2.609 м2, евидентирана во Имотен лист бр.150, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5899 од 5.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

14. КП бр.883/2 КО Криви Дол во површина од 2.834 м2, евидентирана во Имотен лист бр.259, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5898 од 4.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

15. КП бр.882/2 КО Криви Дол во површина од 6.519 м2, евидентирана во Имотен лист бр.244, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5902 од 5.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

16. КП бр.885 КО Криви Дол во површина од 2.399 м2, евидентирана во Имотен лист бр.200, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5904 од 18.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

17. КП бр.204/2 КО Криви Дол во површина од 326 м2, евидентирана во Имотен лист бр.13, КП.бр.205/5 КО Криви Дол во површина од 6.725 м2, евидентирана во Имотен лист бр.13, КП.бр.205/4 КО Криви Дол во површина од 6.583 м2, евидентирана во Имотен лист бр.13 и КП.бр.299/2 КО Криви Дол во површина од 5.401 м2, евидентирана во Имотен лист бр.92, согласно Решение за експропријација У.бр.26-5963 од 5.04.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип, за изградба на Автопатот „Миладиновци- Свети Николе - Штип“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6589/1 18 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3132.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.126/2013), во членот 3 став 1 алинеите 15 и 18 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6742/1 21 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, с.р.
---	--

3133.

Врз основа на член 52, став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство внатрешни работи бр. 07-3322/4 од 20.9.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6806/1 21 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

3134.

Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 18.9.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 4/2013, 69/2013, 116/2013), во точка 1, табелата “Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ-реконструкција“ се заменува со нова табела, која гласи:

Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција

Општина	Основно училиште	Опис	Износ 2013		
КАРБИНЦИ	ОУ„Страшо Пинџур“ ПУ с.Крупиште	реконструкција и санација			
ВИНИЦА	ОУ„Славчо Стојменски“ ПУ с.Градец				
Вкупно пренесени обврски			2.200.000		
БЕРОВО	ОУ„Н.П.Русински“	реконструкција и санација			
БИТОЛА	ОУ„Св.Кирил и Методиј“				
БОГДАНЦИ	ОУ „Петар Мусев“ Богданци				
БУТЕЛ	ОУ„Гоце Делчев“ СС во с.Љубанци				
ГАЗИ БАБА	ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Булачани ПУс. Раштак				
ГОСТИВАР	ОУ„Гоце Делчев“ Гостивар				
ДЕБАР	ОУ„Ристо Ристевски“ с. Д.Косоврасти				
ДЕБАР	ОУ„Саид Најдени“				
ДЕБАРЦА	ОУ„ Дебарца“ ПУ во с.Оровник				
ДЕЛЧЕВО	ОУ„ Климент Охридски ПУ с.Разловци				
ДОЛНЕНИ	ОУ„ Пере Тошев“ ПУ с.Дреновци				
ДОЛНЕНИ	ОУ„Мирче ацев“ , ПУ с. Кошино				
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Јоаким Крчвски“ с. Волково				
КОЧАНИ	ОУ „Никола Карев“				
КРАТОВО	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ во с.Туралево				
МОГИЛА	ОУ Браќа Миладиновци“ ПУ во с.Ношпал				
ОХРИД	ОУ „Кочо Рацин“				
ПЕТРОВЕЦ	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ во с. Огњанци				
ПЛАСНИЦА	ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“				
СТРУГА	ОУ „Единство“ с. Октиси				
СТУДЕНИЧАНИ	ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ с. Количани				
ШТИП	ОУ Тошо Арсов ПУ во нас. Македонка				
Нови реконструкции и санации 2013 година				32.480.000	
Вкупно обврски и реконструкции				34.680.000	
Стручно-технички надзор				650.000	
Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)				670.000	
СЕ ВКУПНО				36.000.000	

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6130/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3135.

Врз основа член 40, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 18.9.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 4/13 и 69/13), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Договор	Исплатено	Остаток до договор	Износ 2013
АРАЧИНОВО	Ново средно училиште	изградба на нов училишен простор				50.000
КУМАНОВО	СОУ „Наце Буѓони“	изградба на нов училишен простор				50.000
МАВРОВО РОСТУШЕ	Ново средно училиште	изградба на дополнителен училишен простор				2.500.000
САРАЈ	Ново средно училиште	изградба на нов училишен простор				10.000.000
СКОПЈЕ	АСУЦ „Боро Петрушевски“	продолжување со изградба на фискултурна сала				50.000
СТРУГА	СОУ „Ибраим Темо“	доградба и надградба	8.836.737	2.148.368	6.688.362	2.450.000
СТРУГА	СОУ „Нико Нестор“	доградба				50.000
ШТИП	СОУ „Димитар Мирасчиев“	надградба на кат над работилници во СОУ „Коле Нехтенин“				50.000
ШУТО ОРИЗАРИ	Ново средно училиште	продолжување со изградба	90.892.499	38.068.275	52.824.224	33.700.000
Остаток по договори					59.512.586	
Вкупно 2013 година						48.900.000
Стручно-технички надзор						700.000
Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)						1.400.000
СЕ ВКУПНО						51.000.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Износ
ЦЕНТАР (СКОПЈЕ)	СОУ „Методи Митевски Брицо“		
КИЧЕВО	СОУ „Мирко Милевски“ (стара зграда)		
СТРУГА	СОУ „Нико Нестор“		
КУМАНОВО	СОУ „Киро Бурназ“		
Пренесени обврски			11.160.000
БИТОЛА	СОУ „Јосип Броз Тито“-гимназија	реконструкција, санација и адаптација	
ДОЛНЕНИ	СОУ „Мирко Милевски“ Кичево - истурени паралелки во с.Житоше		
КУМАНОВО	СОУ „Киро Бурназ“		
ПЕХЧЕВО	СОУ Ацо Русковски Берово (истурени паралелки во Печчево)		
ПРИЛЕП	СОЕПТУ „Кузман Јосифовски -Питу“		
ПРИЛЕП	СОУ „Ристе Ристески - Ричко“		
СВЕТИ НИКОЛЕ	СОУ „Кочо Рацин“- гимназија		
ЧАИР (СКОПЈЕ)	СОУ „Цветан Димов“		
Нови реконструкции и санации 2013 година			16.250.000
Вкупно обврски и нови реконструкции			27.410.000
Стручно-технички надзор			600.000
Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)			990.000
СЕ ВКУПНО (пренесени обврски и нови реконструкции и санации)			29.000.000

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6131/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3136.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2013 ГОДИНА**

1. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 4/2013 и 69/2013), во точката 1, во потточката 1.1 износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „950.000,00“, во потточката 1.2 износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „1.150.000,00“, во потточката 1.4 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „250.000,00“, во потточката 1.5 износот „4.500.000,00“ се заменува со износот „3.700.000,00“.

По потточката 1.12 се додаваат четири нови потточка 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16 кои гласат:

„1.13 Изработка на урбанистичко планска документација за кумулационо езеро – Брана Конско
900.000,00 денари.

1.14 Изработка на урбанистичко планска документација за Лазарополе 1.400.000,00 денари.

1.15 Изработка на Детален урбанистички план за Блок 4 од четврт ССИ 03, во Град Скопје (северен дел од Касарна Илинден), општина Карпош и општина Чаир
350.000,00 денари.

1.16 Изработка на Детален урбанистички план за Урбан блок 39, Урбана единица Д „Млаки“ - Гостивар, општина Гостивар
800.000,00 денари.“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6469/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3137.

Врз основа на член 7 став (9) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе

**МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И НАСАДИ**

Член 1

Со оваа методологија се уредува начинот на процената на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и на насади.

Член 2

Процената на земјоделското земјиште во државна сопственост ќе се врши преку методот на приносна (доходна) вредност.

Приносната вредност се утврдува преку производството на пченица. Приносната вредност на земјиштето се добива со проценка на чистата годишна корист (брuto маржата) што се создава со производството на пченица, со различни степени на интензивност.

Бруто маржата се добива преку изготвување на аналитичка калкулација за различните степени на интензивност. Во утврдување на бруто маржата ќе се користат четири степени на интензивност и тоа за производството на пченица при принос од:

I. 2000 кг на хектар

II. 3000 кг на хектар

III. 4000 кг на хектар

IV. 5000 кг на хектар

Степенот на интензивност се утврдува во зависност од производните можности на земјиштето.

Бруто маржата (R_n) ќе се утврдува како разлика меѓу вкупниот приход (bn) и директните трошоци (an) во дадена година (n).

$$R_n = bn - an$$

Вкупниот приход претставува збир од вредноста на производството на главниот производ - зрно и споредниот производ - слама, како и другите приходи (субвенции).

Директните трошоци се однесуваат на трошоците за: семенски материјал, исхрана на растенијата, заштита на растенијата, трошоци за механизација, работна сила, наводнување (доколку има можност) и други директни трошоци.

Директните трошоци во различните степени на интензивност се со максимална вредност од:

I. 80% од вкупниот приход

II. 75% од вкупниот приход

III. 70% од вкупниот приход

IV. 65% од вкупниот приход

При пресметката, се применува каматна стапка од $p=8\%$.

За пресметување на приносната вредност при проценка на земјиштето, се применува временски неограничено реализирање на чистите годишни користи, по следната формула:

$$P_v = \frac{R_n}{r - 1}$$

каде што:

P_v = приносна вредност (проценета вредност на земјиштето),

R_n = чиста годишна корист (бруто маржа),

r = каматен фактор ($r = 1 + p/100$).

Член 3

Во случај кога на земјоделското земјиште предмет на проценка има подигнато долгогодишни насади, утврдувањето на нивната вредност ќе се врши согласно Методологијата за проценка на вредноста на средствата во земјоделството.

Проценетата вредност на долгогодишните насади се додава на вредноста на земјоделското земјиште пресметана согласно член 2 од оваа методологија и заднички ја сочинуваат проценетата вредност.

Член 4

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6453/1
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3138.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе

**МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА И КУМУЛАТИВНА ПОВРШИНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА**

Член 1

Со оваа методологија се утврдуваа максималната и кумулативната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба.

Член 2

Максималната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост која може да се продаде на едно физичко, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица предвидени со Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (во понатамошниот текст: Програмата) се утврдува како процент од вкупната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост предвидена во Програмата.

Член 3

Кумулативната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да биде предмет на продажба и да се продаде на едно физичко, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица, се утврдува како процент од вкупната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост во Република Македонија.

Кумулативната површина од став (1) на овој член се утврдува на начин што се собираат сите површини кои едно физичко, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица, ги имаат стекнато преку купување на земјоделско земјиште во државна сопственост во претходни години согласно Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 4

Вкупната површина на земјоделско земјиште во државна сопственост во Република Македонија, се утврдува според податоците од Земјишниот регистар кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделското земјиште.

Член 5

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6453/2
18 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3139.

Врз основа на член 39 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2013 година, донесе

**ОПШТ ПЛАН
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ОД ОБЛАСТ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ ЗА ПЕРИОД 2013-2018 ГОДИНА**

Предмет

Со овој план се утврдуваат видот на состојбата како и директните и индиректните ризици по здравјето на луѓето предизвикани од храна и храната за животни кои не може да се спречат, отстранат или намалат до прифатливо ниво со постојаните одредби од Законот за безбедност на храната и Законот за ветеринарно здравство или не можат соодветно да бидат управувани единствено со примена на мерките за вонредни состојби и практичните постапки кои се неопходни за управување со криза, вклучувајќи ги и начелата на транспарентност кои треба да се применат и стратегијата за комуникација.

Со планот се уредува системот на подготвеност и одговор на криза или вонреден настан во подрачјата на безбедност на храна и храна за животни во Република Македонија.

Со планот се вклучени и кризите и вонредните настани кои се поврзани со ветеринарно медицинските препарати и нуспроизводите од животинско потекло.

Цели

Овој план има за цел обезбедување на соодветна подготвеност на Агенцијата за храна и ветеринарство и другите релевантни органи на управи, институции и организации за ефективно, ефикасно и благовремено реагирање на криза односно појава на одреден ризик и/или закана со цел негово отстранување или превентивно спречување.

Основна цел на овој план е обезбедување на соодветна и навремена реакција на Агенцијата за храна и ветеринарство при појава на ризик или закана по здравјето на луѓето, животните и животната средина кои произлегуваат од храната, храната за животни, ветеринарно медицинските препарати и нуспроизводите од животинско потекло.

Цел на овој план е воспоставување на организациона структура на механизми и обезбедување на ресурси за подготвеност и ефективен одговор на кризи и вонредни настани на територијата на Република Македонија, кој ќе биде интегриран со одговорите на национално, а по потреба и на меѓународно или локално ниво.

во, преку обезбедување на координација меѓу органите на управата, институциите, организациите и сите субјекти кои се инволвирани или кои имаат надлежност да делуваат во наведените ситуации.

Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој план го имаат следното значење:

1) „Криза во областа на храната и храната за животни“ се сите ситуации, случајни или намерно предизвикани, кои вклучуваат директни или индиректни ризици по здравјето на луѓето што произлегуваат од храната и храната за животни во производство, увоз, извоз и дистрибуција, односно состојби што може да имаат влијание врз поединците, организациите или земјата на потенцијално негативен и/или деструктивен начин во форма на сериозен и неконтролиран ризик по јавното здравје кој бара ургентна активност за негово одстранување.

2) „Вонредни настани во областа на храната и храната за животни“ се одредени ситуации кои претставуваат закана или ризик по здравјето на луѓето и/или животните и/или животната средина, кои по своите карактеристики не влегуваат во дефиницијата на криза, но кои не можат да се елиминираат или ставаат под контрола со редовните активности на официјалните ветеринари и инспекторите за храна, и кои условуваат брз и координиран редослед на активности од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

3) „Други ситуации и настани“ се одредени ситуации кои имаат значење од аспект на закана или ризик по здравјето на луѓето и/или животните и/или животната средина, кои по своите карактеристики не влегуваат во дефиницијата на криза и/или вонреден настан, кои во одредени случаи може да се елиминираат или ставаат под контрола со редовните активности на официјалните ветеринари и инспекторите за храна, но со примена на наведените структури и механизми се обезбедува поефективен и поефикасен одговор, а тоа е потврдено односно одобрено од Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Надлежни органи на управа, институции и организации Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежен орган на државна управа за воспоставување и управување со системот на подготвеност и одговор на криза или вонреден настан во подрачјата на безбедност на храна и храна за животни во Република Македонија.

Други органи на управа, институции и организации

Во подготвеноста и одговорот на ризици и закани учествуваат, во зависност од ситуацијата и следниве органи на управа, институции, организации и други тела и тоа:

- 1 Центарот за управување со кризи (ЦУК);
- 2 Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС);
- 3 Министерството за здравство (МЗ);
- 4 Министерството за внатрешни работи (МВР);
- 5 Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП);
- 6 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ);
- 7 Министерство за финансии (МФ) – Царинска Управа на Република Македонија (ЦУРМ);
- 8 Министерството за економија (МЕ);

9 Национален координативен центар за гранично управување (НКЦГУ);

10 Институт за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ);

11 Единици на локална самоуправа, и

12 Јавни претпријатија, установи и служби.

како дел од воспоставениот систем за заштита и спасување и за управување со кризи во Република Македонија.

Во случај на прогласување на кризна состојба на територијата на Република Македонија, која е последица од ризик и закана во сегментот на безбедност на храна и храна за животни во обем на надлежностите кои се уредени со Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/05 и 36/11), на предлог на Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на системот за управување со кризи се активираат Групата на процена и Управувачкиот комитет согласно Законот за управување со кризи заради предлагање на одлуки и обезбедување на постојани консултации, координација, навремена реакција, ефикасност и соодветно искористување на расположливите ресурси, како и обезбедување навремена, квалитетна и реална процена на загрозоноста на безбедноста на Република Македонија од ризици и опасности.

Според Законот за безбедност на храната, кога Агенцијата ќе утврди состојба која вклучува сериозен директен или индиректен ризик по здравјето на луѓето кој потекнува од храна или храна за животни, кој не може да се спречи, намали или отстрани на прифатливо ниво со постојаните мерки или не може да се управува единствено со примена на мерките за вонредни состојби, веднаш ја известува Владата на Република Македонија и доставува предлог за утврдување на кризна состојба до Управувачкиот комитет по што се постапува согласно со одредбите од Законот за управување со кризи.

Организациона структура

1. Организациона структура

За целите на овој план, Агенцијата за храна и ветеринарство формира соодветна организациона структура која се состои од:

- Оперативен центар во функција на Национален оперативен центар за управување со кризи од област на безбедност на храната и храната за животни

- Централна оперативна група (Кризна единица) која е претставена преку теренски единици на Националниот оперативен центар

- Официјалните ветеринари и Инспекторите за храна во Организационите единици и Гранични инспекциски места,

- Работна група на експерти

- Лаборатории, ветеринарно-здравствени установи и здравствени организации односно други институции кои вршат одредени услуги со јавни овластувања, а кои се вклучени во организационата структура на планот за управување со кризи.

2. Опис на организационата структура за спроведување на овој план

2.1. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство е одговорен за готовноста и спроведување на Општиот план за кризи и Оперативниот план за итни мерки. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство редовно поднесува извештаи на Владата на Република Македонија и на Управувачкиот комитет.

2.2. Оперативен Центар

Оперативниот Центар за управување со кризи од област на безбедност на храната и храната за животни е највисоко институционално – стручно тело кое ја дава потребната професионално институционална поддршка на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство за спроведување на овој план.

Составот на Оперативниот центар ги содржи сите релевантни Раководители на Сектори од Агенцијата за храна и ветеринарство односно претставници на надлежните органи на управи, институции и организации релевантни за Планот за управување со кризи во зависност од карактеристиките на ситуацијата (криза и/или вонреден настан). Составот на Оперативниот центар тековно се ревидира и формално одобрува од страна на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. За секоја позиција во Оперативниот центар се одредува и негова замена и тоа:

- Раководител на Сектор за професионална поддршка (Ризик анализа).
- Раководител на Сектор за храна од неживотинско потекло.
- Раководител на Сектор за ветеринарно јавно здравство.
- Раководител на Сектор за здравствена заштита на животните.
- Раководител на Сектор за гранична инспекција.
- Претставник од Министерството за здравство.
- Претставник од Министерство за внатрешни работи.
- Претставник од Дирекција за заштита и спасување.
- Претставник од Центарот за управување со кризи.
- Претставник од Државен инспекторат за земјоделство.
- Претставник на Експертската работна група.

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го одредува составот за Оперативниот центар за одредена ситуација (криза и/или вонреден настан) во зависност од карактеристиките на ситуацијата, во моментот кога се дава потврда за активирање на овој план.

Оперативен центар за кризи на ниво на територијата на Република Македонија постапува според советодавниот и координативниот капацитет, во соработка со Експертската група и е во врска со надлежната Национална референтна лабораторија.

Во состав на Оперативниот центар и под негово директно раководење е Централната оперативна група (државни инспектори: инспектори за храна и официјални ветеринари).

Централната оперативна група делува на целата територијата на Република Македонија и е составена од државни инспектори со соодветен професионален профил за одреден тип на криза или вонреден настан и со посебни надлежности односно овластувања од Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство за спроведување на одредени активности и мерки.

Постапување во случај на криза и канали за постапките на размена на информации помеѓу релевантните засегнати страни

1. Потврда на итна состојба и вонреден настан – ситуација

По добиената нотификација на итна состојба криза и/или вонреден настан – ситуација и потврда на итната ситуација криза / вонреден настан – ситуација од Оперативниот центар - Дежурната служба Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство веднаш се информира.

Доколку Директорот е отсутен одлука донесува неговиот заменик.

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство дава официјална потврда дека е настаната ситуацијата со криза или друг вонреден настан.

Директорот ја делегира оперативна надлежност за преземање на итни мерки и активности, и ги става на располагање неопходните ресурси.

Итните мерки и активности вклучуваат, но не се ограничени на:

- 1) Мобилизација и ставање во оперативна функција на персоналот на Агенцијата за храна и ветеринарство и по потреба други лица и институции;
- 2) Мобилизација и ставање во оперативна функција и тековно искористување на материјални и финансиски ресурси;
- 3) Наредување на посебни задачи на персоналот на Агенцијата за храна и ветеринарство, другите мобилизирани лица и институции (лаборатории);
- 4) Соодветна координација меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и другите органи на управа, институции и организации (Министерство за внатрешни работи, Единици за цивилна заштита, Армијата на Република Македонија, јавно здравство и/или прашања од животна средина итн.);
- 5) Воспоставување на зони на делување и зони под надзор и одредување на соодветни заштитни мерки применливи во нив;
- 6) Одредување и примена на соодветни мерки за елиминирање, редуцирање и превенирање на наведена закана или ризик односно опасност; и
- 7) Други мерки и активности во зависност од карактеристиките на ситуацијата.

Мерките и активностите кои се преземаат со детален опис на истите (кој, кога, каде, како, со што и зошто) се дадени во Листата на мерки и активности и Процедурата за начинот на одредување и преземање од Оперативниот план за итни мерки од областа на безбедноста на храната и храната за животни и истите тековно се ревидираат и надополнуваат од Оперативниот центар и формално се одобруваат од Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Ако е побарано од Агенцијата за храна и ветеринарство, Директорот на Агенцијата се координира со други министерства и тела на Владата на Република Македонија и ќе побара помош од истите, кои исто така, во склоп на своите надлежности, се вклучени во одредени случаи на присилното извршување на мерките за контрола на болести и/или заштитата и ублажувањето на кризи (Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство, Министерство за животна средина и просторно планирање).

Кога ситуацијата поставува сериозни ризици по здравјето на животните, јавното здравје или по животната средина, или кога расположливите ресурси не се доволни, Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ја информира Владата на Република Македонија како и Центарот за управување со кризи согласно Законот за управување со кризи и Уредбата за видот на податоците и информациите и за начинот и постапките на нивно донесување до Центарот.

2. Ланец на наредби и проток на информации

Крајната одговорност за активирање и спроведување на активностите од Општиот план за управување со кризи, ја има Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство има целосна административна и техничка одговорност за готовност и управување со кризни ситуации.

Одговорност на Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство е да осигура дека Агенцијата е подготвена во секој момент, во однос на организација, ресурси и нивото на обука, да се справи брзо и ефикасно со кризната ситуација.

3. Шема за пренос на структурирани и документирани информации и ланец на наредби

3.1 Принципи и постапка на донесување на одлуки

Во случај на појава на ситуација која е предмет на Планот за управување со кризи, одлуките треба да се донесат веднаш односно во најкраток можен рок врз основа на валидни и верификувани информации преку соодветно воспоставен систем за собирање и обработка на најнови, исцрпни и сигурни информации кои се на располагање, а потоа на концизен и брз начин да се спроведат на терен.

3.2 Постапка за пренос на одлуки и инструкции

Агенцијата за храна и ветеринарство воспоставува систем на доверливост и одговорност за брзо и ефикасно донесување на одлуките, со Процедура за пренос на инструкции и одлуки од Агенцијата за храна и ветеринарство (Оперативниот центар) до оперативните служби кои ги спроведуваат акциите или на терен или во лабораторијата, како и Процедура за добивање на повратни информации во Оперативниот центар.

Воспоставена шема за пренос на структурирани и документирани информации и постоењето на краток и јасен ланец на наредби се есенцијални за имплементација на Планот и координација на акциите кои произлегуваат од нив.

Во протоколот на информации, во зависност од посебните околности, вклучени се неколку тела и организации кои ги следат каналите на комуникација. Документацијата доставена во прилог на информацијата, е организирана врз основа на форми направени за таа намена. Ланецот на наредби, организиран е така што секој е целосно свесен и обучен за неговите/нејзините задачи, обезбедувајќи соодветен одговор во итни ситуации во најкраток можен рок односно најмногу еден час.

4. Средства за спроведување на планот - ресурси

Агенцијата за храна и ветеринарство на годишно ниво донесува План за расположливост на ресурси за подготвеноста и капацитетот на Агенцијата за храна и ветеринарство да се справи со кризи и вонредни настани во однос на:

- законските надлежности,
- хумани и материјални ресурси, и
- административни и технички процедури.

Планот за ресурси е предмет на континуирана имплементација и е во сила не само за време туку и во отсуство на криза и вонредна ситуација и е предмет на редовна ревизија и надополнување.

Агенцијата за храна и ветеринарство обезбедува персоналот редовно да се обучува за постапките за управување со кризи.

Програмата за обука ја одредува Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се обезбедуваат како за Оперативниот центар така и за локалните центри сите потребни средства, вклучувајќи персонал, објекти и опрема, за спроведување на овој план, заради осигурување на ефикасна и навремена имплементација на мерките и активностите утврдени со овој план.

Влегување во сила

Овој план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6134/1
18 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3140.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12 и 114/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/12 и 129/13).

Пријавата за воведување во регистар, се заменува со нова Пријава, која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-6613/3
23 септември 2013 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Агенција за вработување на Република Македонија

Прилог

Центар за вработување _____

Пријава за воведување во регистар

1	Матичен број на граѓанинот	
2	Презиме	
	Татково име	
	Име	
Податоци за раѓањето		
3	Датум на раѓање (ден, месец, година)	
	Населено место	
	Општина	
	Држава	
4	Пол	1. машки 2. женски
5	Припадност на заедница (националност)	
6	Брачна состојба	1. во брак 2. не е во брак
Контакт информации		
7	Населено место	
	Општина	
	Држава	
	Улица и број	
	Телефони	
	E-mail адреса	
Податоци од лична карта		
8	Број на лична карта	
	Датум на издавање	
	Важи до датум	
	Живеалиште	
	Адреса	
9	Писменост	1. писмен 2. неписмен
Податоци за образованието со највисок степен		
10	Степен на училишно образование	I II III IV VB VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII
	Вид на завршено училиште (установа каде завршил)	
	Датум на завршено образование	
	Степен на стручна подготовка	НКВ ПКВ КВ ВКВ НСО ССО ВШО ВСО
	Образовен профил (назив од диплома)	
	Број и датум на диплома/сведителство	
	Дали има прилог копија	1. да 2. не
Податоци за други образованија од понизок или ист степен		
11	Степен на училишно образование	I II III IV VB VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII
	Вид на завршено училиште (установа каде завршил)	
	Степен на стручна подготовка	НКВ ПКВ КВ ВКВ НСО ССО ВШО ВСО
	Образовен профил (назив од диплома)	
	Број и датум на диплома/сведителство	
	Дали има прилог копија	1. да 2. не

12	Степен на училишно образование	I II III IV VБ VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII
	Вид на завршено училиште (установа каде завршил)	
	Степен на стручна подготовка	НКВ ПКВ KB BKB HCO CCO BШO BCO
	Образовен профил (назив од диплома)	
	Број и датум на диплома/сведителство	
Дали има прилог копија		1. да 2. не
13	Степен на училишно образование	I II III IV VБ VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII
	Вид на завршено училиште (установа каде завршил)	
	Степен на стручна подготовка	НКВ ПКВ KB BKB HCO CCO BШO BCO
	Образовен профил (назив од диплома)	
	Број и датум на диплома/сведителство	
Дали има прилог копија		1. да 2. не
14	Дали е корисник на социјална помош	1. да 2. не
15	Дали е самохран родител	1. да 2. не
16	Дали е регистриран како индивидуален земјоделец	1. да 2. не
17	Дали има бенефициран стаж	1. да 2. не
18	Вкупен работен стаж (години, месеци, денови)	
Занимања во кои бара работа (според НКЗ, односно ISCO)		
19	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
Неформално работно искуство (занимања во кои работел според НКЗ, односно ISCO)		
20	1. Занимање	
	Работодавач, период од-до	
	2. Занимање	
	Работодавач, период од-до	
	3. Занимање	
Завршени курсеви и семинари, стекнати лиценци и сертификати		
21	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
Компјутерски познавања и вештини		
22	Основни познавања (Windows, Интернет)	1. да 2. не
	Текст процесори и таблични калкулатори (Word, Excel)	1. да 2. не
	CAD/CAM (Autocad, Arhcad)	1. да 2. не
	Графички дизајн и DTP	1. да 2. не
	LAN / WAN мрежи	1. да 2. не
	Програмски јазици (наведете кои)	
	Оперативни системи (наведете кои)	
	Други познавања (наведете кои)	

Познавање на странски јазици					
23	1.	☐ разбирам	☐ зборувам	☐ читам	☐ пишувам
	2.	☐ разбирам	☐ зборувам	☐ читам	☐ пишувам
	3.	☐ разбирам	☐ зборувам	☐ читам	☐ пишувам
Други способности и вештини кои ги поседува лицето					
24	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
25	Возачка дозвола		A	B	C D E
26	Дали би прифатиле работа со постојано патување		1. да	2. не	
Прилог за инвалидно лице					
27	Потекло на инвалидност		1.вродена 2.инвалид на труд 3.воен инвалид		
	Категорија на инвалидност		4.цивилен инвалид од војната		
			1. загубена 2. намалена односно преостаната		
	Вид на оштетување				
	Степен на оштетување (во проценти)				
	Датум на решението за инвалидност				
	Број на решението за инвалидност				
	Институција која го издала решението за инвалидност				
	Дали е способен да работи		1. да	2. не	
	Корисник на паричен надомест за инвалидност		1. да	2. не	
28	Датум на воведување во регистарот				
Потпис на службеникот _____					

Во прилог кон Пријавата потребно е да се достават:

- важечка лична карта на увид
- свидетелство/ диплома за завршено образование во оригинал на увид, наведени под реден број 10, 11, 12 и 13

Агенција за вработување на Република Македонија

Центар за вработување _____

Датум и време _____

Одберете во кој регистар сакате да бидете воведени и потпишете една од долунаведените изјави (се пополнува и потпишува само една од изјавите за воведување во регистар – не двете):

Јас, долупотпишаниот _____, со ЕМБГ _____ изјавувам дека се пријавувам за воведување во регистарот евидентирани невработени лица (активен барател на работа) и прифаќам да се пријавувам на секои 30 дена во Агенцијата за вработување и :

- да изготвувам и потпишувам индивидуални планови за вработување,
 - да учествувам во активните програми за вработување,
 - запознаен сум дека имам право да ги користам другите услуги (едукации, работилници, совет и сл.) согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти,
 - запознаен сум дека АВРМ има обврска да ме информира и нуди слободни работни места или да посредува за вработување
- Запознаен сум дека доколку не се пријавам во утврдениот рок од 30 дена ќе бидам избришан од овој регистар и можам повторно да се пријавам по истекот на една година .

_____ (своерачен потпис)

Јас, долупотпишаниот _____, со ЕМБГ _____ изјавувам дека се пријавувам за воведување во регистарот на други лица кои бараат работа (пасивен барател на работа) без да имам обврска активно да барам работа и прифаќам да се пријавувам на секои 6 месеци во Агенцијата за вработување и :

- да изготвувам и потпишувам индивидуални планови за вработување,
- запознаен сум дека немам право да учествувам во активните програми за вработување,
- запознаен сум дека имам право да ги користам другите услуги (едукации, работилници, совет и сл.) согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти.
- запознаен сум дека АВРМ нема обврска по службена должност да ме информира и нуди слободни работни места или да посредува за вработување

Го задржувам правото во секое време да можам да поднесам пријава за воведување во регистарот на евидентирани невработени лица, доколку ги исполнувам условите предвидени согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти.

Запознаен сум дека доколку не се пријавам во утврдениот рок од 6 месеци ќе бидам избришан од овој регистар при што имам право повторно да се пријавам во евиденцијата.

_____ (своерачен потпис)

Јас долупотпишаниот _____, со ЕМБГ _____ под полна морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека сите податоци кои ги дадов во овој образец се вистинити и точни, како и дека во рок од осум дена ќе ја известам Агенцијата за вработување, доколку настане било каква промена на податоците, која влијае врз исполнување на условите за водење или престанок на водењето во регистарот.

_____ (своерачен потпис)

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

3141.

Врз основа на член 35 став 8 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11 и 23/13), министерот за култура, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА, КАТЕГОРИЗА-
ЦИЈА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО**

Член 1

Во Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/05), во член 3 во ставот 3 по зборовите: „се однесуваат на“ се додаваат зборовите: „вредностите и“.

По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

„8. Вкоренетоста, изразена како втемеленост во културните и социјалните традиции на заедницата и препознаено од заедницата и поединците како дел од нивното културно наследство;

9. Припадноста, изразена преку учеството во градење на чувството на идентитет и континуитет на заедницата и на поединецот што се темели на пренесување на искуствата и на заедничкото паметење“.

Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Критериуми што се однесуваат на функциите и значењето на добрата се сметаат особено:

1. културните функции и културното значење;
2. историските функции и историското значење;
3. уметничките функции и уметничкото значење;
4. научните функции и научното значење;
5. воспитно-образовните функции и воспитно-образовното значење;
6. стопанските функции и стопанското значење;
7. техничките функции и техничкото значење;
8. социјално – комуникативните функции и социјално-комуникативното значење.

Критериуми за валоризација на нематеријалните добра, покрај критериумите наведени во ставовите 3 и 4 на овој член, се однесуваат и на:

1. Способност на поединци и групи, носители на нематеријалните добра, да го развиваат своето знаење и вештини и да го пренесуваат на други;
2. Усогласеност на предлогот за прогласување на културно наследство со потребата за взаемно почитување меѓу заедниците и одржливиот развој на општеството.“

Член 2

Во член 7 во ставовите 1 и 2 по зборовите: „Критериуми за“ се додаваат зборовите: „недвижно и движно“.

Во ставот 3 по зборот „значајно“ се додаваат зборовите: „недвижно и движно“.

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

„Критериуми за духовно културно наследство од исклучително значење се:

1. Исклучително сведоштво за човековиот креативен гениј;
2. Неповторливост, изразена како реткост и единственост во рамките на целокупното духовно културно наследство;
3. Висок степен на автентична зачуваност.

Критериуми за духовно културно наследство од големо значење се:

1. Автентично сведоштво за културните и социјалните народни традиции;

2. Карактеристичност, изразена како препознатлива издвоеност во рамките на соодветниот вид на духовно културно наследство;

3. Висок степен на автентична зачуваност.

Критериуми за значајно духовно културно наследство се:

1. Повторливост, изразена како застапеност во поголем број, а со тоа и како причина за исклучување на односното добро од повисоката поткатегорија;

2. Низок степен на автентична зачуваност“.

Член 3

Во член 8 став 3 во точката 2 по зборот „категорија“ се става точка, а зборовите: „и промени од друг вид“ се бришат.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. Во случаите кога ревалоризацијата вклучува промени од друг вид (граници, својства, функција, сопственост, носители и начин на изведување).“

Член 4

Во член 17 по точката 10 се додаваат две нови точки 11 и 12, кои гласат:

„11. Утврдување на потребата од експропријација или друг вид надомест кога станува збор за приватна сопственост во рамките на споменичката целина или културен предел, за кои се предлага категорија на културно наследство од особено значење;

12. Дефинирање и ревидирање на мерките за негување и правилна употреба на духовните добра“.

Точките 11 и 12 стануваат точки 13 и 14.

Член 5

Во член 18 во ставот 1 зборовите: „во смисла на член 17 точка 1 на овој правилник“ се бришат.

Во став 2 точка 1 во алинејата 1 по зборот „аероснимка“ запирката и зборовите: „најмалку една“ се заменуваат со зборовите „или панорамски снимки“.

Алинејата 2 се брише.

Алинеите 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:

„-снимки на визури, силуети, доминанти и урбан или рурален пејсаж, за и во границите на доброто и во границите на секоја контактна зона;

- снимки на фасади и друг екстериер со детали на карактеристични содржини во границите на доброто и во границите на секоја контактна зона;

- снимки на ентериер со детали на карактеристични содржини;

- снимки на недвижностите по намена“.

Во точка 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„- картографски приказ на географската позиција и пристапот до односното добро, како и на топографски карти за односниот регион, област или општина, во размер 1:50.000 или 1:100.000 (за резервираните археолошки зони и културен предел).“

Во алинејата 2 броевите: „1:5000“ се заменуваат со броевите „1:1000“.

Алинејата 5 се менува и гласи:

„- архитектонски снимки на основи, фасади, пресек и карактеристични детали, во размер 1:10 до 1:100“.

Точката 4 се брише.

Во став 3 точка 1 алинеја 2 зборовите: „секој предмет односно составен дел“ се заменуваат со зборовите: „карактеристични примероци“.

Член 6

Во член 22 ставовите 6, 7 и 8 се менуваат и гласат:

„Режимот на заштита од прв степен за недвижно и движно културно наследство подразбира:

- зачувување и заштита на целовитоста на историската структура, формата, изгледот и другите вреднувани содржини од ентериерот и екстериерот на заштитеното недвижно добро, односно слоевитоста на движното добро, преку преземање на следните заштитни мерки: конзервација, реставрација, санација, превентива, како и анастилоза и рекомпозиција во исклучителни случаи;

- усогласување на функцијата/намената за опстанок и одржлив развој на културното добро според строго одредени мерки на заштита.

Режимот на заштита од втор степен за недвижно и движно културно наследство подразбира зачувување на автентичноста на заштитеното добро со можности за негов развој со/или преку:

- адаптација на ентериерот, конзервација и реставрација на доброто,

- парцијални реконструктивни зафати, ревитализација и уредување на просторот на заштитеното добро и неговата непосредна околина, по исклучок доградба и надградба на доброта, со цел да се овозможи нивен одржлив развој, без деградирање на утврдените вредности и културно – историското значење на доброто и доколку истото е во согласност со мерките за заштита на предметното добро,

- архитектонско и/или партерно обликување на празните простори и локации под посебни услови,

- интервенции на делови од збирки или предмет во функција на што подобра презентација, како и пренесување на постојниот запис на нов носач доколку за тоа се обезбедува потрајна заштита (за аудиовизуелните и фонотечните добра).

Режимот на заштита од трет степен за недвижно културно наследство од трет степен подразбира:

- контрола на габаритите и висините на објектите во оние простори на контактната зона каде што се утврдува дека со несоодветни интервенции од наведениот вид би се нарушиле визуирите на заштитеното добро и би се попречила достапноста на доброто;

- контрола на уличната мрежа и друга урбана инфраструктура на оние простори на кои со несоодветно планирање од наведениот вид би се попречило соодветното функционирање на заштитеното добро.“

Член 7

По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:

„Член 22 – а

Мерките од член 17 точка 12 од овој правилник се однесуваат на духовните добра, а се определени како:

1. Осигурување достапност на доброта на јавноста;

2. Поттикнување на пренесување и негување на доброта во изворните и други средини;

3. Обезбедување одржливост на доброта преку идентификување, документирање, научно истражување, зачувување, заштита, поттикнување, пренесување на традицијата на наследниците по пат на формално и неформално образование и ревитализација на напуштени сегменти на доброто;

4. Изработка на научни, технички или уметнички студии, како и истражувачки методологии за ефективна заштита на духовното културно наследство, особено наследството на кое му се заканува опасност од исчезнување;

5. Продолжување со истражувањата на доброта со соодветни документирања во сите видови и начини на современото бележење, како и стручно и научно вреднување;

6. Поттикнување на учество на заедницата и групата коишто го практикуваат доброто во идентификување, дефинирање, изведување и пренесување на доброто;

7. Популаризирање и промовирање на доброто со одржување на изложби, стручни собири, фолклорни смотри, фестивали, концерти, како и преку електронските медиуми, аудио и видео записи и др.; и

8. Едуцирање на кадар за пренесување на знаењето и вештините по пат на работилници, семинари, формалното и неформалното образование.

Член 8

Во член 23 во ставот 1 бројот „11,, се заменува со бројот „13“.

Во ставот 4 зборот „пет“ се заменува со зборот „три“.

Член 9

Во член 24 во ставот 1 бројот „12“ се заменува со бројот „14“.

Член 10

Во член 26 ставот 7 се менува и гласи:

„Поглавјето за идентификација кај елаборатот за валоризација на нематеријалното добро од член 23 став 2 точка 9 од овој правилник, ги содржи следните податоци:

1. Податоците од став 1 точка 1, 2, 3 и 5 на овој член;

2. Историски податоци (за потеклото, начинот на изведувањето, промените и слично);

3. Носители на зачуваните живи облици на доброто.“

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.53-10991/1

16 септември 2013 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, ср.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3142.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 163-та седница одржана на ден 19.9.2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА

За судии поротници на Основен суд Струга се избрани:

1. Благовесна Трајкоска,
2. Бранко Ангелоски,
3. Сабит Кура,
4. Султана Петанова,
5. Ранко Куциноски,
6. Олга Петреска,
7. Весна Балулоска,
8. Авдулазис Даути,
9. Ивана Вранишкоска,

10. Али Ајдиноски,
11. Лилјана Ашталкоска,
12. Урим Бектеши,
13. Маир Зибa,
14. Перијан Спахо,
15. Урим Дани,
16. Нуи Положани,
17. Скендер Таири,
18. Мимоза Нестороска.

Оваа одлука влегува во сила на 19.9.2013 година.

Бр.07-1614/13 Судски совет
19 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3143.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.9.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Велат Вели, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 12.9.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 19.9.2013 година.

Бр.07-1690/13 Судски совет
19 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3144.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.9.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Ангел Стојанов судија на Апелациониот суд Штип, со навршување на 64 години на 16.9.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 19.9.2013 година.

Бр.07-1691/13 Судски совет
19 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3145.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува

ОГЛАС

- За избор на претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.,„Велко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-1684/1 Судски совет
19 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3146.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 5.9.2013 година го утврди официјалниот пречистен текст на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд. Официјалниот пречистен текст на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд ги опфаќа Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010), Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2011) и Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2013).

Бр. 03-1570/1 Комисија за хартии од вредност
5 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

П РА В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

(ОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Со Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Правилник) се определува долгорочниот кредитен рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции како критериум за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.

Член 2

Рејтингот на субдепозитарната банка која врши чување на средствата на инвестициски фонд кој вложува средства надвор од Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови и согласно со Статутот на инвестицискиот фонд треба да биде издаден најмалку од една од следниве реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции:

- а) Standard & Poor's
- б) Moody's
- в) Fitch.

Член 3

се менува со Член 1 (147/2011) , (101/2013)

(1) Рејтингот на субдепозитарната банка од член 2 на овој правилник треба да биде најмалку БББ- според кредитните рејтинг агенции Standard & Poor's, Moody's, или Fitch или еквивалентната ознака, врз основа на посебните правила и дефиниции кои ги користат кредитните рејтинг агенции од член 2 на овој правилник.

(2) Доколку субдепозитарната банка не го одржува рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 180 дена избира нова субдепозитрана банка.

Член 4

се менува со член 2 (147/2011)

Специјализирана депозитарна институција која врши чување на средствата на инвестициски фонд кој вложува средства надвор од Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови и согласно со Статутот на инвестицискиот фонд може да биде Euroclear , Clearstream или депозитарна институција со кредитен рејтинг најмалку БББ-или еквивалентната ознака според кредитните рејтинг агенции од член 2.

Член 5

Депозитарната банка доставува известување до Комисијата за хартии од вредност за изборот на субдепозитарната банка со прилог извадок од веб страната на меѓународната кредитна рејтинг агенција или информативните сервиси за рејтингот на субдепозитарната банка при склучување на договорот со субдепозитарната банка како и за секоја промена на рејтингот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Депозитарните банки кои до денот на влегување во сила на овој правилник имаат извршено избор на субдепозитрани банки должни се да извршат избор на субдепозитарни банки согласно овој правилник во рок од еден месец од неговото влегување во сила.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

3147.

Врз основа на членот 158-с точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (4) од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр.130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр.129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМОСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА

Член 1

(1) Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09, 154/09 и 20/2012 година), во членот 3, во Табелата во тарифен број 1.1, во колоната „Износ на надоместок во денари“ зборовите: „0,8% од вкупната бруто премија за осигурување во претходната година“ се заменуваат со зборовите: „0,8% од вкупната бруто премија за осигурување и/или реосигурување во претходната година“.

(2) По тарифен број 1.14, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „1.15“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите: „Издавање согласност за друштво за ревизија“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите: „без надоместок“.

(3) Тарифните броеви 1.15 и 1.16 стануваат тарифни броеви 1.16 и 1.17.

(4) Во тарифниот број 1.15 кој станал тарифен број 1.16 во колоната „Износ на надоместок во денари“ бројот „10.000,00“ се заменува со зборовите: „без надоместок“.

(5) Во тарифниот број 4.2 во колоната „Износ на надоместок во денари“ бројот „3.000,00“ се заменува со бројот „6.000,00“.

Член 2

Во членот 3-а ставот (2) се брише.

Член 3

Во членот 4 во ставот (3), алинеја 1 се менува и гласи: „-кај друштвата за осигурување, вкупната бруто полисирана премија за осигурување и/или реосигурување искажана во последните објавени ревидирани финансиски извештаи на друштвата (износ прикажан на позиција 202 и износ прикажан на позиција 204 од Билансот на успех); и“

Член 4

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-978/3
20 септември 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

3148.

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2012), Комисијата за приемен испит, на седницата одржана на 23.9.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Член 1

Квалификацискиот тест за прием на слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители за 2013/2015 година, ќе се одржи на 30 септември 2013 година во Академијата за судии и јавни обвинители, ламела 1, со почеток во 10:00 часот.

Член 2

Одлуката да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на огласната табла, на веб страницата на Академијата и во најмалку два дневни весници од кои во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издават на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

23 септември 2013 година
Скопје

Комисија за приемен испит
Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3149.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11 и 79/2013), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 40,770
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 42,148

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 44,383

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 44,001

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,489

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 79,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 81,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 71,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 60,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,220

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од табелата А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	79,00	78,50	78,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	80,50	80,00	79,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	71,00	70,50	70,00
ЕЛ - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	60,00	59,50	59,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,933
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,826
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,180
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.9.2013 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 – 1600/1
23 септември 2013 година
Скопје

Заменик претседател,
Светлана Јаневска, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013130